



Согласно член 34 точка 9, 20 и 25 од Статутот на Ракометна Федерација на Македонија, а врз основа на член 15 од Законот за спортска академија и одредбите од Правилникот за посебните критериуми за тренер на ученици во спортска академија Ракометната Федерација на Македонија распишува:

К О Н К У Р С

За избор на стручни лица, тренери во националната спортска академија.

| | | |
|-------------|------------|--|
| По градови: | 1. Скопје: | 8 стручни лица, тренери и 2 физиотерапевти |
| | 2. Охрид: | 2 стручни лица, тренери и 1 физиотерапевт |
| | 3. Прилеп: | 2 стручни лица, тренери и 1 физиотерапевт |
| | 4. Велес: | 2 стручни лица, тренери и 1 физиотерапевт |

Кандидатите за тренери треба да ги исполнуваат општите и посебните критериуми за тренери на ученици во паралелките за ракомет во Спортска академија:

- да има завршено најмалку више образование во областа на спортот или стекнато лиценци добиени од соодветна меѓународна спортска асоцијација и

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност.

- да поседува стручни и професионални знаења во структурата, при што се зема во предвид задолжително поседување на меѓународни сертификати,

- да поседува трета категорија евидентирана во Здружението на ракометни тренери на Македонија согласно РИНЦК Конвенцијата за меѓусебно признавање на стандарди и сертификати во областа на образованието на тренерите за ракомет во Европа,

- да поседува потврда за најмалку две години клупска работа во соодветната категорија за кој е кандидат во последните пет години или најмалку десет години работа во Ракометната репрезентација на Македонија,

- да поседува потврда за минимум пет години работен стаж како тренер,

- да поседува комуникациски, организациски и менаџерски способности, како и способности за пренесување на знаења и вештини и

- да има постигнати резултати во неговата професионална кариера, односно освоено првенство, куп или настап во евро куповите.

Предност при избор за тренер имаат кандидатите кои познаваат најмалку еден светски јазик, што се утврдува преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението АЛТЕ на европски тестатори или уверение од меѓународна институција на А2 ниво на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ,ТЦФ,ТЕФ, или Гете сертификат.

Покрај потребните документи, секој од кандидатите треба да до стави и програма за работа и план за натпреварување за соодветната селекција за која се пријавува како стручно лице.

Конкурсот трае заклучно со 09.09.2015 год.

РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА